

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



АНКЕТА ЗА КРЕДИТНАТА АКТИВНОСТ ПО ГРУПИ БАНКИ

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ, 2024 ГОДИНА

јануари 2025 година

Резиме на резултатите од Анкетата за кредитната активност по групи банки^{1,2}

Големи банки

Кредити на претпријатијата

- Кредитна политика: непроменети кредитните услови за одобрување корпоративни кредити, за разлика од нето-олеснувањето во претходниот квартал.
- Кредитна побарувачка: нето-зголемување на побарувачката на корпоративните кредити, посилно во споредба со претходниот квартал.
- Очекувања за првиот квартал од 2025 година: непроменети кредитни услови, при поумерено нето-зголемување на побарувачката на корпоративните кредити.

Кредити на домаќинствата

- Кредитна политика: нето-олеснување на кредитните услови на домаќинствата, посилно во споредба со претходниот квартал.
- Кредитна побарувачка: нето-зголемување на побарувачката на вкупните кредити на домаќинствата, поумерено во споредба со претходната анкета.
- Очекувања за првиот квартал од 2025 година: значително нето-олеснување на кредитните услови, при поумерено нето-зголемување на побарувачката на кредити од страна на домаќинствата.

Средни банки

Кредити на претпријатијата

- Кредитна политика: нето-олеснување на условите за одобрување корпоративни кредити, за разлика од нето-заострувањето во претходниот квартал.
- Кредитна побарувачка: нето-зголемена побарувачка на корпоративните кредити, за разлика од непроменетата побарувачка на корпоративните кредити во претходниот квартал.
- Очекувања за првиот квартал од 2025 година: нето-олеснување на кредитните услови, при непроменета нето-побарувачка на кредити од страна на претпријатијата.

¹ Методологијата на Анкетата за кредитната активност по групи банки е претставена во посебен прилог, којшто може да се најде на следнава врска: [Методологија на анкетата за кредитната активност](#).

² Временска серија од податоците на Анкетата за кредитната активност по групи банки може да се најде на следнава врска: [Временска серија по групи банки](#).

Кредити на домаќинствата

- Кредитна политика: непроменети услови за одобрување кредити на домаќинствата, исто како и во претходниот квартал.
- Кредитна побарувачка: нето-зголемување на побарувачката на кредити на домаќинствата, посилно во споредба со претходниот квартал.
- Очекувања за првиот квартал од 2025 година: непроменетост на условите за одобрување кредити на домаќинствата, при засилено нето-зголемување на побарувачката на кредити од страна на домаќинствата.

Мали банки

Кредити на претпријатијата

- Кредитна политика: непроменети услови за одобрување корпоративни кредити, исто како и во претходниот квартал.
- Кредитна побарувачка: нето-намалување на побарувачката на корпоративни кредити, поумерено во однос на претходниот квартал.
- Очекувања за првиот квартал од 2025 година: нето-олеснување на кредитните услови, при умерено нето-зголемување на побарувачката на корпоративните кредити.

Кредити на домаќинствата

- Кредитна политика: нето-олеснување на условите за одобрување кредити на домаќинствата, за разлика од нето-заострувањето во претходниот квартал.
- Кредитна побарувачка: нето-намалување на побарувачката на кредитите на домаќинствата, за разлика од умереното нето-зголемување на побарувачката на кредитите во претходниот квартал.
- Очекувања за првиот квартал од 2025 година: поизразено нето-олеснување на кредитните услови, при многу мало нето-намалување на кредитната побарувачка од страна на домаќинствата.